

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ

ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕТИТЕЛИ НА ОБЈЕКТИ ЗА РЕКРЕАЦИЈА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

Член 1 - ОПШТИ ОДРЕДБИ

(1) Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода) и овие Дополнителни услови за осигурување на посетители на објекти за рекреација од последици на несрекен случај (во понатамошен текст: Дополнителни услови), се составен дел на договорот за осигурување на посетители на објекти за рекреација од последици на несрекен случај (незгода) што договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со Акционерското друштво за осигурување Еуролинк - Скопје (во понатамошен текст: Осигурувач).

(2) Договорувач на осигурувањето може да биде секое правно лице што се занимава со организирање на спортска рекреација за посетителите на објектите или терени за рекреација како пливање, лизгање, возење ролшули, јавање, гимнастика, тенис, возење велосипеди, веслање и слично.

(3) Лицата што се осигуруваат по овие Дополнителни услови, осигурени се без оглед на нивната здравствена состојба, општа работна способност и годините на староста, како и без плаќање на зголемена премија во смисла на член 9 став (3) точка 5 од Општите услови, освен лицата потполно лишени од деловна способност кои во секој случај се исклучуваат од осигурувањето.

Член 2 – НАЧИН НА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Договорот за осигурување за секој посетител на објект за рекреација (во натамошен текст: посетител) од последици на несрекен случај (незгода) се склучува според вкупниот број на продадени влезни билети за времетраењето на осигурувањето.

Член 3 - ТРАЕЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО

Ако не е во полисата поинаку договорено, осигурувањето започнува за секој одделен посетител од моментот кога со купениот влезен билет влегол во просторот на објектот за рекреација, а престанува во моментот кога ќе го напушти просторот на објектот, односно теренот за рекреација.

Член 4 – ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ

(1) Осигурувачот е во обврска ако несреќниот случај настане на просторот на објектот, односно теренот за рекреација.

(2) За несреќните случаи што ќе настанат надвор од просторот на објектот, односно теренот за рекреација, осигурувачот е во обврска само тогаш кога несомнено е утврдено дека настраданото лице било корисник на просторот означен во полисата и дека во времето на настанувањето на несреќниот случај имало своја облека оставена во кабина или на некое друго место определено за тоа

(3) Кон осигурувањето на корисниците на објектот за рекреација се вклучува осигурувањето од законска одговорност на договорувачот спрема осигурените корисници поради телесни повреди, оштетување односно исчезнување на некој од нивните предмети до износите означени во полисата.

Правата и обврските од ова осигурување се регулирани со Посебните услови за осигурување од одговорност на договорувачот на осигурувањето од последици на несрекен случај (незгода) и од овие Дополнителни услови.

Член 5 – НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРЕМИЈА

(1) Премијата за осигурување се пресметува врз основа на вкупно продадените влезни билети.

(2) Во случај кога со еден влезен билет се служат повеќе посетители (влезни билети за заеднички кабини) или влезните билети се плаќаат паушално за определен период време од страна на поединци или група посетители, договорувачот е должен за тие групни и претплатни влезни билети да ја пресмета вкупната вредност на тие билети, така што ќе ја подели со износот на цената на еден редовен влезен билет за

ДОПОЛНИТЕЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ПОСЕТИТЕЛИ НА ОБЈЕКТИ ЗА РЕКРЕАЦИЈА ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ (НЕЗГОДА)

еднократно користење на објектот за рекреација од страна на одделен корисник, па потоа ќе се пресмета и премијата за осигурување.

(3) Договорувачот е должен на осигурувачот да му ја даде на увид евиденцијата и документацијата од која ќе може да се утврди бројната состојба на продадените влезни билети

(4) Договорувачот е должен да ја плати на осигурувачот договорената премија за сето времетраење на осигурувањето во рокот договорен во полисата.

(5) Ако премијата се испраќа по пошта се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е уплатена по пошта. Ако се плаќа со вирман се смета дека е платена во 24,00 часот оној ден на кој е предаден вирманскиот налог на банката.

(6) Обврската на осигурувачот спрема секој осигуреник одделно постои и кога договорувачот не ја уплати премијата во рокот означен во полисата, ако осигурениот случај настанал за времетраењето во смисла на претходниот член и член 6 и 19 од општите услови.

Член 6 - ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ КОГА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА СЕ ПОМЛАДИ ОД 14 И ПОСТАРИ ОД 75 ГОДИНИ

(1) Ако поради несрекен случај настапи смрт на осигуреникот помлад од 14 години, осигурувачот е во обврска да исплати на име трошоци за погреб договорената осигурена сума за случај на смрт, но најмногу износот кој како максимален е утврден со Одлука на Одборот на Директори на Акционерското друштво за осигурување Еуролинк – Скопје.

(2) Кога осигуреникот што го снашол несрекен случај е постар од 75 години, осигурувачот е во обврска да исплати 50% од сумата која инаку би требало да ја плати.

Член 7 – ПРИЈАВА НА НЕСРЕКЕН СЛУЧАЈ

(1) Договорувачот е должен веднаш да му го пријави на осигурувачот секој настан кој според овие Дополнителни услови има влијание врз обврската на осигурувачот (несрекен случај, оштетување или исчезнување на предмети), како и да им го пријави на органите надлежни за кривично гонење, доколку таков настан повлекува чија и да е кривична одговорност. Исклучена е обврската на осигурувачот за оштетување или исчезнување на предмети, ако оштетното побарување е поставено на договорувачот од гостин по губењето на својството гостин.

(2) Договорувачот е обврзан на барање на осигурувачот да му ги даде сите потребни известувања со цел за разјаснување и утврдување постоењето и висината на обврската.

Член 8 - ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Овие Дополнителни услови важат заедно со Општите услови за осигурување на лица од последици на несрекен случај (незгода), а во колку се во спротивност со содржината на Општите услови, важат овие Дополнителни услови.

Овие Дополнителни услови ги донесе Одборот на директори на Акционерското друштво за осигурување Еуролинк - Скопје на својата 3-та редовна седница одржана на 25.02.2003 година со одлука бр. 0202-72/44 со примена од 25.02.2003 година